


Април 2022




МЕСЕЧЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

www.mapas.mk ☎ 02/3224-229

ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Предвидувањата за можна стагфлација, војната во Украина, како и дополнителните можни нарушувања на глобалниот ланец на набавки заради новите Ковид рестрикции во Кина, доведоа до пад на пазарите на капитал во месец април. Глобалниот индекс MSCI ACWI во текот на месецот се намали за 8,14%, со што вредноста на индексот од почетокот на годината е помала за 13,40%. Сите региони во текот на месецот имаа пад на вредноста, а најголем пад имаа американските акции (мерени преку S&P 500 индексот) со пад од 8,80%, кои пак од почетокот на годината ја намалија вредноста за 13,31%.



MSCI ASIA - PACIFIC - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI EMERGING MARKET - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)


S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 47 држави

Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Во текот на месецот вредноста на МБИ 10 индексот се зголеми за 2,97%. Најголем раст во текот на април имаа акциите на Стопанска Банка Скопје со раст од 9,72% и Макпетрол со раст од 8,83%, а најголем пад во текот на месецот имаа акциите на ТТК Банка и НЛБ Банка со пад од 2,88% и 2,48%. Од почеток на годината најголем раст имаа акциите на Стопанска Банка Скопје со раст од значителни 19,85%, а најголем пад имаа акциите на ТТК Банка и НЛБ Банка.



Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Континуирано високата стапка на инфлација и постепеното затегнување на монетарната политика на централните банки доведе до раст на приносите споредено со нивото на почетокот на годината. На крајот на месецот, највисок принос од анализираниите обврзници имаа македонската со принос од 4,70%, додека јапонската десетгодишна обврзница има најнизок принос од 0,23%.




Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници




*Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 03/10/2028
Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

После големиот пад во февруари, руската рубља (RUB) во текот на март и април целосно ја врати изгубената вредност во однос на еврото и го надмина нивото од почеток на годината за 12,82%. Од останатите валути значаен раст на вредност во однос на еврото имаше американскиот долар (USD) чија вредност за месецот се зголеми за 4,97%, а од почеток на годината за 7,87%. Во текот на месецот значаен пад на вредноста во однос на еврото имаше јапонскиот јен (JPY) кој ја намали вредноста за дополнителни 1,58%.



Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)



Извор: Блумберг